

Врз основа на чл.17 став 1, чл.20 став 1 алинеја 1 и чл.25 од Законот за судска служба (Службен весник на РМ бр.43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18, 248/18 и Службен весник на РСМ 235/22), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција на испитите, проверка на веродостојноста на докази и интервјуто, како и на начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.весник на РМ бр.236/18), Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Основен суд Дебар, СУ. бр.90/2015 од 16.03.2015 година, согласноста од Судски буџетски совет на РСМ, бр.08-119/7 од 14.03.2023 година, Основен суд Дебар на ден 15.03.2023 година, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/23

За вработување на судски службеник на неопределено време за следното работно место:

Виш судски референт – архивар, Категорија Г, ниво Г2, шифра на работно место СУД0101Г02001.....1 (еде) извршител.

Посебни услови -потребни стручни квалификации и компетенции:

- најмалку више или средно образование од соодветна област
- најмалку 2 година работно искуство во струката
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски) и
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Основната плата за работното место изнесува 20.986,00 денари.

Покрај посебните услови, кандидатите за работното место потребно е да ги исполнуваат и следните **општи услови**:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Останати права и обврски за работното место

Работни часа : 40 неделно

Работни денови : од понеделник до петок

Работно време : од 07.30 до 15.30 часот

Дневна пауза : од 11.00 до 11.30 часот

Заинтересираните кандидати, се должни да поднесат пополнета пријава за вработување на судски службеник (образец објавен во Службен весник на Република

Македонија бр.236/18) со докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место на кое се пријавуваат во оригинал или копија заверена на нотар:

- Уверение за завршено соодветно образование
- Доказ за работно искуство
- Уверение за државајанство
- Лекарско уверение за општа здравствена состојба
- Уверение или потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Потребната литература за испит и Пријавата за вработување е достапна на веб-страницата на судот: www.osdebar.mk

Пополнетата пријава заедно со доказите за исполнување на општите и посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар може да се достават преку приемна писарница на судот или по пошта на адреса: Основен суд Дебар, ул.„Велко Влаховиќ“ бр.бб Дебар со назнака “За јавен оглас бр.1/23“.

Рокот за поднесување на пријавата изнесува 15 (петнаесет) дена сметано од денот на последното објавување на огласот во дневните весници (денот на објавување на огласот не се смета).

Постапката за селекција и вработување ќе биде спроведена согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административна селекција, на испитите, проверка на веродостојност на доказите и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работните места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.236/18).

Кандидатите кои внеле лажни податоци во пријавата се дисквалификуваат од натамошна постапка.

Кандидатите кои ќе ја поминат административната селекција полагаат писмен испит во просториите на Основен суд Дебар.

Времето и датумот на одржување на административната селекција, испитот и интервјуто ќе бидат објавени на веб страницата на Основен суд Дебар.

**ОСНОВЕН СУД ДЕБАР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
MERSIM MARKU**